



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник  
на општина Чашка  
Излегува по потреба

Број 6  
година XV  
07.06.2011 година

БЕСПЛАТЕН  
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ бр. 5/02”), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

## ЗАКЛУЧОК

**За објавување на одлука за овластување на ЈПКД „Тополка“ Чашка за управител на гробишта на територијата на Општина Чашка.**

Се објавува Одлука за овластување на ЈПКД „Тополка“ Чашка за управител на гробишта на територијата на Општина Чашка, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 31.05.2011 година.

Бр.08-672/6  
31.05.2011 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ бр. 5/2002”), и чл. 5 и 14 од Законот за гробишта и погребални услуги (“Службен весник на РМ бр. 86/8 и 156/10”), Советот на Општина Чашка на седницата на 31.05.2011 година донесе,

## ОДЛУКА

**За овластување на ЈПКД „Тополка“ Чашка за управител на гробишта на територијата на Општина Чашка.**

## Член 1

Со оваа Одлука се овластува ЈПКД „Тополка“ Чашка за управител на гробишта на територијата на Општина Чашка, согласно Законот за гробишта и погребални услуги (“Службен Весник на РМ бр. 86/8 и 156/10”)

## Член 2

Се задолжува ЈПКД „Тополка“ Чашка по влегување во сила на оваа Одлука, да ги усогласи Статутот и другите подзаконски акти согласно Законот за гробишта и погребални услуги (“Службен Весник на РМ „ бр 86/08 и 156/10”).

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден, од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-672/5  
31.05.2011 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ бр. 5/02”), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

## ЗАКЛУЧОК

**За објавување на Одлука за извршување на промена на траса на сообраќајна инфраструктура**

Се објавува Одлука за извршување промена на траса на сообраќајна инфра структура, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 31.05.2011 година.

Бр.08-672/4  
31.05.2011 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ бр. 5/02”) и член 24 од Статутот на Општина Чашка (“Службен гласник на Општина Чашка бр. 2/2006”), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 31.05.2011 година ја донесе следната,

### **ОДЛУКА**

#### **За извршување промена на траса на сообраќајна инфраструктура**

##### **Член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистички план за село нас. Чашка со кој ќе се изврши промена на трасата на улицата која во постојниот урбанистички план (Генерален урбанистички план Чашка, кој со одлука на Советот на Општина Чашка бр. 07-437/13 од 17.03.2006 се применува како Урбанистички план за село Чашка) е означена како СОЗ со име „улица “1.

##### **Член 2**

Новата траса на СОЗ со име „улица 1“, во идниот урбанистички план да се испланира соодветно на постојната ситуација на теренот и на соодветната важечка законска регулатива.

##### **Член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на безправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ бр.56/11”).

##### **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Чашка“.

Бр.07-672/3  
31.05.2011 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ бр. 5/02”), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **За објавување на Одлука за одобрување на проект за изградба на доведен цевковод за подобрување на постојниот систем за водоснабдување на село Богомила.**

Се објавува Одлука за одобрување на проект за изградба на доведен цевковод за подобрување на постојниот систем за водоснабдување на село Богомила што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на на 31.05.2011 година.

Бр.08-672/8  
31.05.2011 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М бр. 5 / 2002”), Советот на Општина Чашка на седницата на 31.05.2011 година донесе,

### **ОДЛУКА**

#### **За одобрување на проект за изградба на доведен цевковод за подобрување на постојниот систем за водоснабдување во село Богомила.**

##### **Член 1**

Советот на Општина Чашка дава одобрување на Проект за изградба на доведен цевковод за подобрување на постојниот систем за водоснабдување на село Богомила.

##### **Член 2**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-672/7  
31.05.2011 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

## Содржина :

1. Заклучок за објавување на одлука за овластување на ЈПКД „Тополка“ Чашка за управител на гробишта на територијата на Општина Чашка.
2. Одлука за овластување на ЈПКД „Тополка“ Чашка за управител на гробишта на територијата на Општина Чашка.
3. Заклучок за објавување на Одлука за извршување на промена на траса на сообраќајна инфраструктура
4. Одлука за извршување промена на траса на сообраќајна инфраструктура
5. Заклучок за објавување на Одлука за одобрување на проект за изградба на доведен цевковод за подобрување на постојниот систем за водоснабдување на село Богомила
6. Одлука за одобрување на проект за изградба на доведен цевковод за подобрување на постојниот систем за водоснабдување во село Богомила.

**Издавач: Општина Чашка  
ул.Илинденска бр.8 нас.Чашка  
Тел/043-241-400 факс 043/241-343**

---

---

**Уредник/Бојанка Мирова  
Изготвил/Катица Јовановска  
Техничка обработка/Димче Ангелов**